

NOKIA N79 ACTIVE

Овој модел на "Nokia" е способен да го следи чукањето на срцето и да ја бележи патеката по која трчае. Но, освен што е опремен со спортски додатоци, N79 Active претставува и атрактивен мултимедијален уред со 5-мегапикселна камера.

"Nokia" го претстави надградениот модел на телефонот N79 кој, пред сè, е наменет за спортисти и рекреативци. Со оваа "Nokia" доаѓа и Polar појас за мерење на пулс, кој безжично комуницира



со телефонот. Доколку сте вљубеник во трчањето, телефонот по пат на GPS може да ја следи и да ја обележи рутата на движење, која подоцна можете да ја прегледате или да им ја испратите на вашите пријатели. Телефонот доаѓа со најновата верзија на апликацијата Nokia Sports Tracker, а новитет е и атрактивната GeoTag опција, која овозможува означување на местата на кои се земени фотографиите.



"APPLE" СО НОВА ВЕРЗИЈА НА iPhone

И покрај тоа што "Apple" неодамна демантираше дека работат на iPhone Nano и дека во блиска иднина сигурно не може да се очекува негово претставување, сепак

претежно информации кои укажуваат на тоа дека наскоро може да биде

претставена нова



верзија на iPhone 3G. Според MacRumors, последниот iPhone firmware - 2.2.1 е наменет за iPhone 2.1, што е верзија која сè

претставена. Првата верзија на iPhone беше именувана 1.1, додека ознаката за iPhone 3G е 1.2. MacRumors.com, кои претежно се точни околу ваквите претпоставки, веруваат дека промената на бројот на верзијата значи дека "Apple" подготвува значајни



промени во новиот модел на iPhone. Неповрзано со информациите околу новиот firmware, на сите им е јасно дека кога-тогаш "Apple" ќе претстави нов паметен телефон. Новата верзија би требала да биде претставена во јуни, а таа ќе донесе повеќе од само "козметички" промени. Се шпекулира дека новиот iPhone ќе има подобрена графика и нови подобрени ARM процесори и чипови, кои би овозможиле уште побрз пренос на податоци.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA 6303 CLASSIC

Освен Nokia 6700 classic, "Nokia" го објави и моделот 6300 classic. Иако уредот не е ништо револуционерно, сепак таргетира специфичен сегмент на

пазарот и се чини дека ќе си најде свое место под сонцето. Nokia 6303 classic цели кон понискиот сегмент од пазарот. Има камера од 3 мегапиксели со фиксен фокус; 2,2-инчен дисплеј со приказ на 16M бои; Nokia мапи и 3,5 милиметарски аудио приклучок.

Телефонот поддржува 3G, има слот за microSD мемориска картичка и поддржува картички до 4GB, додека FM радиото поддржува RDS. Nokia 6303 classic ќе се појави на пазарот во третиот квартал од годинава, во две бои - сребрена и мат црна, со цена од околу 135 евра.



ЛУКСУЗ ОД USB

Најновиот производ од компанијата "Gresso" доаѓа под името Pandora, а станува збор за повеќе од USB луксуз. Основна (техничка) карактеристика на овој модел е во тоа што "стикчето" користи биометриска заштита (отпечаток од прст) и содржи импресивен капацитет од дури 64GB. Но, покрај импресивните технички карактеристики, во овие два производа е вклучен и луксузот. Gresso Pandora in Red е направен од сребро, а основна карактеристика е елегантноста, која е дополнета со еден рубин. Цената изнесува 999 долари.



Од друга страна, пак, Gresso Pandora in Black е поексклузивен. Изработен е од 200 години стар црн махагони од Африка, а куќиштето е изработено од 18-кратно злато. Цената може само да се претпостави.

NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

GOLDBÄREN

HARIBO

BERRIES

HARIBO



HARIBO

Happy-Cola

HARIBO

CHNÜLLER

HARIBO

MAKCHEN

HARIBO

PRIMAVERA ERDBEEREN

HARIBO

QUAXI

HARIBO

WALDBEEREN

HARIBO

PFIRSICHEN

СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk